

FOLIA ONOMASTICA CROATICA 12–13 (2003–2004)

UDK 811.163.3'373.21'373.613

Pregledni članak

Rukopis primljen 21. X. 2003.

Prihvácen za tisk 19. I. 2004.

ЕЛКА ЈАЧЕВА-УЛЧАР

Институт за старословенска култура

ул. „Кичевско Чаде“ б.б.

Прилеп, Македонија

ЛЕКСЕМИТЕ ОД ТУГО ПОТЕКЛО ВО ТОПОНИМИЈАТА ОД ТИКВЕШКИОТ РЕГИОН

Истражувањето покажа дека во топонимјата на Тиквешитејата се спрекаваат голем број лексеми од туѓо потекло. Во статијата се разгледуваат повеќе топоними во кои се вложени апелативи од супстратната, грчката, латинската, германската и турската лексика.

Пред да ја започнеме елаборацијата на темата што е зацртана во насловот, најпрво, би сакале да ги наведеме географските граници на теренот на кој се евидентирани соодветните топоними, како и генералните заклучоци во врска со нивното потекло.

Тиквешкиот регион, кој уште се вика Тиквеш и Тиквешитеја, се наоѓа во јужниот дел на Македонија по течението на реката Вардар. Тиквеш, всушност, претставува пространа и ниска котлина во средно Повардарје, чија површина изнесува 2050 км². Работ на котлината е највисок на југ со Мариовско-Мегленските Планини, а најнизок е работ кон север, наспроти Велес, Овче Поле и Штип. Низ Тиквешката котлина течат неколку поголеми реки. Најважни се долината на р. Вардар и клисурестата долина на р. Црна. Тиквешитејта е пресечена и со клисурата на Бабуна која веднаш потоа се влева во Вардар под Велешката Клисура. Од преостанатите внатрешни долини, според големина, се истакнуваат долините на реките Раец, десна притока на р. Црна, како и Велика и Бошавица, десни притоки на р. Вардар¹.

Тиквешитејата, како дел од поголемиот макропростор Македонија, во поглед на населението, од најстари времиња до денес, претрпела многубројни и разновидни промени. Ова се должи на фактот што

¹ В. С. Радовановић, *Тиквеш и Раец*, Насеља и порекло становништва, књ. XVII, Београд 1924, 133–134.

во Тиквешијата, отсекогаш по текот на р. Вардар водела главната надолжна комуникација на Балканскиот Полуостровот, така што тука поминувале сите главни струи на народи и историски настани, и тоа како во правецот север-југ и обратно, така и во правецот исток-запад и обратно². Интензивните движења и мешања на различни етноси на овој простор се рефлектирале и во топонимите кои, како најотпорни лексички единици, опстанале до денес. Поради ова топонимите во Тиквешијата имаат хетерогено потекло: најголемиот процент се словенски топоними, а се среќаваат и доста несловенски, од кои најмногубројни се оние во чија основа се вградени турцизми. Во продолжение од нашево излагање ние ќе се задржиме на неколку туѓи лексеми, кои послужиле како база за создавање на определени топоними од Тиквешкиот регион и тоа по следниов редослед: супстратна лексика, грчка лексика, латинска лексика, германска лексика и турска лексика. Во секое од наведените потпоглавја, по азбучен редослед, ќе се разгледуваат апелативи од именски и од придавски основи.

Супстратна лексика

Во топонимијата на Тиквешкиот регион се среќаваат поголем број апелативи од супстратно потекло, коишто се вградени во основата на топоними од овој терен.

Супстратниот апелатив *биѓор* е вграден само во еден топоним од Тиквешкиот регион. Тоа е хидронимот *Биѓорої*, со кој се означува име на извор под бигор во с. Копришница, Неготинско.

И апелативот *карїа*, исто како и претходниот апелатив е вграден само во еден топоним од Тиквешијата. Тоа е топонимот *Карїиїе* со кој се именува спила во дол кај с. Пепелиште, Неготинско.

Како поинтересен од топонимите во кои се вградени супстратни лексеми го разгледуваме потамонимот *Луда Мара*, десна притока на р. Вардар³. Карактеристично за оваа река е тоа што таа на теренот многу често се изlevа и зад себе остава блатни наноси. Потамонимот *Луда Мара* претставува сложена топонимска формација, составена од две компоненти *Луда* и *Мара*. Првата компонента *Луда* се среќава и во имиња на други реки⁴ и за неа се смета дека таа како квалификатив

² Ibidem, 164–165.

³ Оваа река во Тиквешијата е позната и како: *Ваїшашка Река*, *Велика*, *Стара Река*, *Курјачка Река* и *Кавадаречка Река*. Види: Љ. Станковска, *Несловенски апелативи во македонската топонимија*, Зб. реферати од XXIX научна конференција одржана во Охрид од 19–20 август 2002 год., Скопје 2003, 435.

⁴ Сп.: *Луда Јана*, *Луда Камчија*, реки во Бугарија. Види: Ibidem, 435.

е подоцна додадена кон постарите имиња на реките. Етимологијата на атрибутот *Луда* во науката се поврзува со прасловенската придавка **ludъ* ‘чукнат, немирен, бесен’. Љ. Станковска предлага нова етимологија на лексемата *луда* и неа ја поврзува со индоевропскиот корен **leud(h)*, со значење ‘блато, глиб’, при што допушта постоење на лексемата **ludas* или **ludias* во бригискиот јазик со кои би се покривало значењето ‘блато, глиб’ или ‘блатен, глибав’. Втората компонента *Mara*, пак, претставува хидрографски апелатив **mara* со значење ‘голема вода, река; мочур, блато’ и има супстратно потекло⁵. Од досега изложеното произлегува дека значењето на потамонимот *Луда Mara* може да биде ‘бесна река’, но и ‘блатна река или блатна вода’. Поради горенаведените карактеристики на оваа река на самиот терен, за нас е поверијатно второто значење, од што произлегува дека потамонимот *Луда Mara* не е хибриден (составен од прасловенска и супстратна лексема), ами дека и двете компоненти на овој потамоним имаат супстратно потекло.

Во рамките на топонимите од Тиквешкиот регион во кои се вградени апелативи од супстратно потекло ги наведуваме и оние топоними во чија основа е вложен апелативот *сѣраѓа*. Со овој апелатив се означува ‘тесно место каде што се молзеле овците’⁶. Апелативот *сѣраѓа* е вграден во два сложени микротопоними од Тиквешијата. Тоа се : *Дукова Сѣраѓа* и *Камена Сѣраѓа*. Во овие два топонима апелативот *сѣраѓа* се јавува во улога на центар на именската група, поставен на втората позиција во синтагмата.

Со директна топонимизација на апелативот *шумба* ‘возвишение, рид’⁷ во Тиквешијата се именуваат поголем број физиографски објекти и тоа: *Тумба*, пасиште под селото (с. Кесендре, Кавадаречко); *Тумба*, рид со пасиште (с. Фареш, Кавадаречко); *Тумба*, месност (с. Мрзен Ораовец, Кавадаречко); *Тұмбайы*, рид со ниски дрвја (с. Добротино, Кавадаречко); *Тұмбайы*, камењар (с. Кошани, Кавадаречко); *Тұмбайы*, ритче со ниви, грипа и смрека (с. Праведник, Кавадаречко); *Тұмбайы*, ридно место со ниви (с. Шешково, Кавадаречко); *Тұмбайы*, ниви (с. Грниково // Гърниково, Кавадаречко); *Тумби*, ниви (с. Цидимирици, Неготинско); *Тумбийе*, мали тумбички со ниви (с. Дреново, Кавадаречко) и *Тумбийе*, ниви (с. Клиново, Кавадаречко). Како што може

⁵ Ibidem, 435–437.

⁶ П. Хр. Илиевски, *Балканолошки лингвистички сътудии*, Скопје 1988, 524.

⁷ П. Илиевски го наведува апелативот *шумба* како супстратен кој денес се среќава и во словенските и во несловенските балкански јазици. Види: Ibidem, 259, 523.

да се забележи од горенаведените топоними, апелативот *тумба* во то-
понимите од Тиквешијата се јавува во еднинска неопределена форма:
Тумба и во определена форма: *Тумбата*, а се јавува и во множинска-
та неопределена форма: *Тумби*, но и во определена: *Тумбите*. Во кон-
текст на апелативот *тумба* вредни за споменување се и дијалектни-
те деминутивни форми на овој апелатив, *тумбаре* и *тумбарка*, кои ги
среќаваме во следниве топоними: *Тумбáре*, месност (с. Сирково Ка-
вадаречко); *Тумбáре*, голо тумбарче (с. Драдња, Кавадаречко); *Тум-
бárката*, ритче со пасиште (с. Гробовец, Кавадаречко) и *Тумбárката*,
ритче со грипа и смрека (с. Добротино, Кавадаречко).

Старобалканскиот апелатив *тумба* е вграден и во повеќе сложе-
ни топоними. Во нив овој апелатив се јавува како центар на именска-
та група и обично е на втората позиција: *Васéлова Тýмба*, *Голема Тум-
ба*, *Голéм'тиа Тумба* (< Голематиа), *Дева Тумба*, *Јóфчева Тумба*, *Корч-
áнова Тýмба*, *Мала Тумба*, *Мál'тиа Тумба* (< Малата), *Пóйова Тýмба*,
Смилова Тумба и *Цркбóна Тумба*. Во овој контекст исклучок прави
топонимот *Тýмбата Сíрágofицка*, со кој се именува пасиште во тумба
во с. Бунарче, Кавадаречко. Во овој топоним апелативот *тумба*, исто
како и во претходниот случај има улога на центар на именската гру-
па, со разлика што овојпат апелативот е во иницијална позиција. Во
основата на атрибутот *Сíрágofицка*, пак, од истиов топоним, се нао-
ѓа ојконимот *Сíрагово*. Атрибутот е образуван со суфиксот *-ска* за ж.
род, чиј машки род гласи *-ски* (< стсл. суф. *-съкъ*) при што тој овде има
секундарно-топонимиска функција. Во семантички поглед топонимот
Тýмбата Сíрágofицка означува 'тумба која се наоѓа или му припаѓа
на атарот на селото *Сíрагово*⁸. Од супстратните лексеми ја наведу-
ваме и лексемата чука која во Тиквешијата послужила за образување
на повеќе едночлени и двочлени микротопонимиски формации. Тоа се
еднокомпонентните ороними: Чука, Чукатиа, Чуки, Чукитие, Чуќ'тиа
(< Чукатиа), Чукатиа, Чуќ'тиа, Чукитие и двокомпонентните: А́мсова-
тиа Чука, Бали́това Чука, Бéла Чука, Белова Чука, Бојкова Чука, Ви-
сóка Чука, Вéрла Чука, Гола Чука, Голатиа Чука, Голи Чуки, Голоѓáн
Чука, Горна Чука, Долна Чука, Елови Чуки, Јанку́лова Чука, Кофил-
ска Чука, Кочева Чука, Коца Чука, Кулугéрски Чуки, Кýрова Чука,
Куртишиова Чука, Мемова Чука, Мислова Чука, Мόдра Чука, Моми-
на Чука, Орлова Чука, Пейрови Чука, Пóйова Чука, ПóшЧука, Ри-
сíтóфицка Чука (< Риситовска), Сíрјкова Чука, Узунова Чука и Црвé-
на Чука. Со овие топоними на теренот, главно, се означуваат ридови
и возвишенија.

⁸ Ојконимот *Сíрагово* е изведен од личното име *Сíраго* < *Сíрагоси* (забел. Е. Јачева-Улчар).

Лексеми од грчко потекло

Во неколку топоними од Тиквешијата се вградени лексеми од грчко потекло.

Во основата на атрибутот од сложениот топоним *Канáин Дол*, со кој се именува 'дол со вода' во с. Галиште, Кавадаречко, е вложена именката од грчко потекло *канáпа* (< грч. κανάτη), чие значење е 'стомна, односно глинен сад со две уши за вино и вода'⁹. Суфиксот *-ин* во атрибутот *Канáин* е добиен од придавскиот суфикс *-ен* (< српсл. -ънъ), при што вокалот *и* е добиен од вокалот *e* по пат на редукција, којашто е карактеристична за тиквешкиот говор. Микротопонимот *Канáин Дол* е метафорично име, чие значење е 'дол кој личи на каната или дол во кој се собира вода како и во каната'.

Со директна топонимизација на грката придавка *мавер* (< грч. ἄμμος 'песок, темен'¹⁰) настанал топонимот *Мавер*, со кој се именува мешана шума во с. Галиште, Кавадаречко.

Во хибриденот сложен топоним *Порази Чайр*, со кој се именува местност во с. Кошарка, Неготинско се вложени два апелатива од туѓо потекло. Првиот сегмент од овој топоним има грчко потекло, а вториот турско. Имено атрибутот *Порази* е изведен од грчкиот апелатив *βόρεας* чие значење е 'север, северен ветар'¹¹, а со апелативот *чайр* во турскиот јазик се означува 'ливада'. Слободната интерпретација на овој топоним би била следнава: 1. ливада што се наоѓа на северна страна, или 2. ливада во која често дува северен ветар.

Делот посветен на топонимите во кои се вградени апелативи од грчко потекло го заокружуваме со ојконимот *Паликура*¹². Селото *Паликура* лежи на работ од повисоката тераса на десната страна на р. Црна¹³. Според В. Радовановиќ ова село претставува многу стара населба, чиешто поранешно население се изгубило¹⁴. Кај В. Кънчов селото е забележано како *Паликура* и постои податок дека населението во ова село, главно, било христијанско¹⁵. Ојконимот *Паликура* е сло-

⁹ Български етимологичен речник, том II, София 1979, 199.

¹⁰ Български етимологичен речник, том III, София 1986, 596.

¹¹ Оваа лексема во нашиот јазик е дојдена со турско посредство. Види: Н. П. Ковачев, *Топонимијата на Троянско*, София 1969, 196.

¹² Сп. ојконим *Палеохори*, село во Гребенската каза, кај В. Кънчов, *Избрани произведения*, т. II, София 1970, 575.

¹³ В. С. Радовановић, *Тиквеш и Рајец*, Насеља и порекло становништва, књ. XVII, Београд 1924, 450.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ В. Кънчов, *Избрани произведения*, т. II, София 1970, 454.

женка составена од придавката παλαιός што значи 'стар' и именката χωρίον со значење 'село'. По подведувањето под ист акцент на овие две лексеми, како и по извршената фонетска адаптација на овој ојконим кон македонскиот јазик, се добила денешната форма *Паликура*.

Лексеми од латинско потекло

Во топонимскиот материјал што е предмет на опсервација во нашава статија се среќаваат и поголем број микротопоними во кои се вложени лексеми од латинско потекло.

Именката *касīел* која води потекло од латинската именка *castellum*, чие значење е 'замок'¹⁶ се одразила во оронимот *Касīел*, кој претставува име на рид во с. Сирково, Кавадаречко.

Апелативот *клисура* < лат. *clausura*¹⁷ со значење 'теснец' послужила за образување на две еднокомпонентни и повеќе двокомпонентни топонимиски формации. Еднокомпонентни се топонимите *Клисура* и *Клисурата*, во определена и неопределена форма, образувани со директна топонимизација на апелативот *клисура*. Нечленуваниот топоним *Клисура*, всушност, е име за едно село што се наоѓа во близината на гр. Неготино. Сложените топоними во кои именката *клисура* се јавува како центар на именската група се следниве: *Барова Клисура*, *Дреновска Клисура*, *Фаршика Клисура* и *Зѣройолска Клисура*. Како што може да се забележи во сиве овие топоними атрибутот е изведен од ојконим. Во ојконимот *Клисурско Старо Село* и во хидронимот *Клисурска Река* (река, д. пр. на Вардар, долгa 6 км) ојконимот *Клисура* е вложен во основата на придавската компонента од атрибутската синтагма, која е образувана со помош на посвојниот суфикс *-ско* за сп. р., односно *-ска* за ж. род, чиј машки род гласи *-ски* (< стсл. суф. *-скъ*) при што овде тој има секундарно-топонимиска функција. Во овој контекст ја наведуваме и деминтивната дијалектна форма на апелативот *клисура*, која во овој крај гласи *клисурка* и која послужила за именување на идентичен топоним *Клисурка*, со кој се именува месност кај с. Долни Дисан, Неготинско.

Лексемата *кукол/кукул*, која е евидентирана уште во старословенскиот јазик како *коуколь*, претставува заемка од латинскиот, чија ори-

¹⁶ Български етимологичен речник, том II, София 1979, 264.

¹⁷ Според П. Илиевски зборот е од латинското *clausus*, *clausura*, изведенено со суфиксот *-ura* за апстрактни именки, а во нашиот јазик е дојден преку средногрчкото κλειστόρα, вкрстено со κλείς, κλείω 'клуч, затвора'. Види: П. Хр. Илиевски, Балканолошки и лингвистички студии, Скопје 1988, 459.

гинална форма гласи *ciculla; kukul*¹⁸. Овој апелатив со кој се означува 'издигнато место или остат каменлив врв' е вложен во основата на неколку топоними од Тиквешијата: *Кукол* - камен, врв на каменот (с. Галиште, Кавадаречко); *Кукул'áдец* - ниви, орање (с. Тимјаник, Неготинско); *Кукулис* - карпа во шума и пасиште (с. Клиново, Кавадаречко) и *Кукул'је́то* - нива, дабова и габрова шума (с. Клиново, Кавадаречко).

Во топонимијата на Тиквешкиот регион нотирајме и два микротопонима *Тикленик* и *Тиклик* во кои е вложена дијалектната лексема *тикли*, чие значење е 'плосната скала којашто се цепи; камена плоча со која се покриваат куќите, камена плоча на која се пече леб или други печива. Овој дијалектизам води потекло од латинската лексема *tégula*, чиј сигнатум во соодветниот јазик гласи 'камена или прстенеста плоча'¹⁹.

Лексемата *плаќто* (< лат. им. *plato*)²⁰ ја препознаваме во основата на неколку топоними од Тиквешко. Тоа се топонимите: *Платуњок* - мало рамниште во кое се собира вода (с. Тремник, Неготинско); *Платуњок* - тумбичка, ридно место во кое има дрвен јаглен (с. Тимјаник, Неготинско) и *Плоќуњок* – ритче (с. Дуброво, Неготинско).

Лексеми од германско потекло

Во нашиот материјал од теренот се издвои и еден топоним во чија основа е вложен германизам. Станува збор за апелативот *кеселец* (< герм. *kessel*) со значење 'котел'²¹. Со директна топонимизација на деминутивната форма од овој апелатив која гласи *кеселец* настанал микротопонимот *Кéселец*, со кој се именува дол, во кој повремено се собира вода. Овој топоним е нотиран во с. Горни Дисан, Неготинско.

Лексеми од турско потекло

Како што кажавме и претходно најголемиот процент на апелативи од туѓо потекло, вложени во топонимите од Тиквешкиот регион, ѝ припаѓаат на турската лексика. Тоа најверојатно се должи на тоа што турското владеење било најдолго и последно туѓинско владеење во оваа област. Во продолжение од статијата ние нема да ги земеме пре-

¹⁸ О. Иванова, *Речник на топонимиите во областа ѕто сливот на Брегалница*, Скопје 1996, 347.

¹⁹ Сп. топ. *Тикли* кај Г. Христов, *Местни имена в Маданско*, София 1964, 311.

²⁰ Б. Видоески, *Географска и терминологија во дијалектиите на македонскиот јазик*, Скопје 1999, 109.

²¹ М. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, II, Москва 1967, 226.

двид сите топоними во кои е забележана турска основа²². По овој по-вод ќе се задржиме на неколку ојконими, како и на поголем број топоними во кои се вградени географски апелативи, земјоделски термини и сточарски апелативи од турско потекло.

Од макротопонимите овде ќе ги издвоиме имињата на селата *Демир Каија*, *Иберли*, *Кесендре*, *Мајден* и *Чифлик*.

Името *Демир Каија* е турски назив за средновековниот град *Простек*. Ова име е сложено име составено од придавката *демир* со значење 'железен' и именката *каија* која претставува словенска варијанта на турската именка *kapı*. Името *Демир Каија* во буквalen превод би гласело 'железна капија', но тоа не значи дека овде буквално постоела некаква железна капија, ами името е метафорично и треба да означува 'непристапно, опасно место за премин'²³.

За селото *Иберли* од истражувањата на В. Радовановиќ кои биле вршени во Тиквеш и Раец во почетокот на дваесеттиот век дознаваме дека тоа било формирано кон крајот на XVII век од јуручки сточари. Ова денес веќе напуштено село било поставено на десната присојна страна од Јуручката Река, високо над Демир Капија. Според својата форма ојконимот *Иберли* претставува етник добиен од топонимот **Ибер + суфиксот -ли* (< тур. суф. *-li*) и означува 'човек што потекнува од месноста **Ибер*'. Основата *ибер-* во турскиот јазик не е позната. Оваа основа не може да се изведе од лично име, зашто ваков антропоним досега не е нотиран во турската антропонимска номенклатура. Од нашето истражување, спроведено врз некои лексеми од тјурските јазици, дојдовме до една лексема за која со голема доза на резерва би можеле да претпоставиме дека е вложена во основата *ибер-*. Тоа е лексемата *ber*²⁴ која ѝ припаѓа на географската терминологија и означува 'непристапно, тешко проодно место', што значи дека првичната форма на овој топоним би гласела **Иберили*. Вокалот *и* во почетната позиција претставува протетички глас, а консонантот *и* пред ликвидот *л* отпаднал²⁵, па се добила денешната форма *Иберли*. Со оглед на

²² За ова поопширно в: Е. Јачева-Улчар, *Турски лексеми во топонимијата на Тиквешкиот регион*, Зб. реферати од XXIX Научна конференција одржана во Охрид, 19-20 август 2002, Скопје, 2003, 440-445.

²³ А. Урошевић, *Из турске топонимије у Србији и Македонији (шири Демир Каије)*, Zbornik referata i materijala V Jugoslovenske onomastičke konferencije, Sarajevo 1985, 37.

²⁴ О. Т. Молчанова, *Историческая связь тюркской топонимии Горного Алтая и Тувы*, Историческая ономастика, Москва 1977, 274.

²⁵ Оваа појава на отпаѓање на *и* пред *л* се забележува и кај именката чифлик < тур. им *çiflik* 'имот посед'.

местоположбата на ова село не е исклучена можноста селото да било именувано така според неговата географска поставеност.

Ситуацијата со ојконимот *Кесендре* за нас е нешто појасна. Ојконимот *Кесендре* претставува сложен топоним составен од компонентите: *kesen* и *dere*. Формата *kesen* претставува активен партицип на презентот од тур. глагол *kesmek* со значење ‘сече, пресекува’. Активниот партицип на презентот во турскиот јазик се образува така што на ифинитивната основа ѝ се додава наставката *-en* или *-an* во зависност од вокалната хармонија, која е карактеристична за турскиот јазик. Лексемата *dere* како вид збор е именка и означува ‘дол, река’. Партиципната форма и именката се споиле во една збороформа која ги поврзува заеднички акцент. Под влијание на динамичниот акцент првиот вокал *e* во именката *dere* отпаднал, па се добила денешната форма *Кесендре*. Од сево кажано погоре излегува дека семантиката на овој ојконим би била: ‘долина или река што пресекува’. Со оглед на географската поставеност на селото, кое лежи на просторот во северното подножје на планината *Кобиларник*, и високо над долината *Куришта* којашто ја сече, сметаме дека нашава претпоставка наоѓа своја потврда и на теренот²⁶.

Имињата на селата *Мајден* и *Чифлик*, пак, се добиени со директна топонимизација на турските лексеми *маден* и *чифлик*. Значењето на лексемата *маден* е ‘рудник, руда или метал’, а на лексемата *чифлик* која потекнува од турскиот апелатив *çiflik* значењето е ‘имот, посед’.

Во продолжение по азбучен редослед ќе ги наведеме микротопонимите во кои се вложени географски, земјоделски и сточарски апелативи, кои имаат именска основа. Најпрво ги издвојуваме географските апелативи. Турскиот апелатив *alîî* со значење ‘височина’ е вграден во сложеното име *Сиври Алїќ*; апелативот *dağ* < тур: *dağ* со значење ‘гора, планина’ во топонимите: *Даѓише*, *Карада*, *Карадаѓ*; *Сокол Даѓ*; именката *dere* со значење ‘рекичка, речица, дол’ во топонимите *Арамидерец*; *Ада Дереси*, *Коџа Дере*, *Коџа Дереси*; апелативот *düz* < тур. *düz*, *düzenlik* со значење ‘рамниште, рамно место’ во топонимот *Дузалан*; именката *кран* со значење ‘пресека’ во сложените имиња *Јели Кран* и *Сиври Кран Тейе*; лексемата *таш* со значење ‘камен’ во топонимите: *Аѓдаш* добиен од *Ак Таши* со едначење по звучност, потоа во *Босшаш*, *Караш Таши*, *Карашлаш*, *Ташлак* и *Орел Таши*; апелативот *шеше* со значење ‘врв на рид или на планина, чукар’ се нашол во основата на

²⁶ За овој ојконим поопширно кај Е. Јачева-Улчар, *За некои ојконими од Тиквешкиот регион*, сп. *Balcanoslavica* 30-31, Прилеп 2002, 202.

топонимите: *Теїе*, *Теїетїо*, како и во сложените: *Брајче Теїеси*, *Курїї Теїе* кое паралелно се именува и како *Волчо Теїе*, потоа *Къръ Теїе*, *Сиври Кран Теїе*, *Сиври Теїе*.

Од турските земјоделски апелативи, во топонимијата на Тиквеш/киот регион се вградени следниве апелативи: *авлија* (< тур. им. *avlı* со значење 'двор, заградено место' во топонимот *Авлишїе* чиешто македонско име гласи *Огра'диїе*; именката *бавча* со значење 'градина' е вградена во следниве топоними *Бафчиїе*; *Цандова Бавча и Шумановиїе Бафчи*; лексемата *тарла* со значење *нива* во топонимот *Пайаз Тарла*; именката *буџук* со која се означува 'дрвен сад за мерење жито'²⁷ е вградена во топонимот *Бучукнїца*. Сточарски апелативи од турско потекло кои се среќаваат на територијата на Тиквешитејата се следниве: именката *тор* со кој се означува 'плет од гранчиња' е вграден во топонимот *Ивќан Тор*; апелативот *чаир* со значење 'ливада, пасиште' е вграден во топонимот *Челевїс Чајрлар*, чиј македонски еквивалент гласи *Челевечки Ливади*²⁸.

На крајот би сакале да заклучиме дека презентираниот материјал е само мал сегмент од богатиот топонимски материјал кој, сè уште, живее на теренот и кој како таков нуди широки можности за богато и плодно истражување.

Foreign lexemes in the Tikvesh region toponymy.

Summary

Our research has been focused on the lexemes of different origins that can be found within the Tikvesh regional toponymy. This article has emphasized several toponyms that possess appellatives from the old Balkan linguistic substratum, Greek, Latin, German and Turkish.

Ključne riječi: makedonski toponimi, апелативи, ојконими, антропоними

Key words: Macedonian place-names, appellatives, anthroponyms

²⁷ Ј. Станковска, *Тоѓонимије со суфиксот -иџа во Македонија*, Скопје-Примел 2001, 71.

²⁸ Турските лексеми во нивната оригинална форма се преземени од *Турско-српскиот речник* (*Türkçe-srpça sözlük*) од авторите: Prof. Dr. Slavoljub Đindić, Doc. Dr. Mirjana Teodosijević и Prof. Dr. Darko Tanasković, издаден во Анкара, 1997 год.